



Оваа книга е објавена со финансиска поддршка од  
Министерството за култура на Република Северна Македонија

Издавач: СИГМАПРЕС Скопје 2023  
Здружение на компаративна книжевност  
на Република Македонија

Главен уредник:  
МАЈА БОЈАЦИЕВСКА

Приредувач на издање:шо:  
СЛАВИЦА СРБИНОВСКА

Јазична редакција:  
ВИОЛЕТА АНДРИЈЕВСКА

Техничко уредување:  
СИМЧО ШАНДУЛОВСКИ

Прво издање  
Печат: Графостил Скопје, ул. Невеска бр. 2-1/11, 1000 Скопје  
Тираж: 200 примероци

ПРЕДИЗВИЦИТЕ  
НА КОМПАРАТИВНАТА  
КНИЖЕВНОСТ  
ВО XXI ВЕК

ПРИРЕДУВАЧ НА ИЗДАНИЕТО:  
СЛАВИЦА СРБИНОВСКА



СИГМАПРЕС  
СКОПЈЕ 2023

на идентитетот на оној кој создава и пишува само на мајчиниот или на мајчиниот и на друг јазик.

Очигледно е дека концептот на националните книжевности станува застарен и исклучувачки, во него се уште доминира една, национална книжевност, инсајдерка на државата, околу која орбитираат останатите аутсајдерски книжевности – малцинската, имигрантската, емигрантската, дисидентската, но и родовата, КВИР-книжевноста и сите други литератури кои во себе го носат печатот на другоста, кои не можат да се населат во пределите на книжевната социјализација на книжевниот канон затоа што се создавани на друг јазик, не само лингвистички. Транснационалниот период на компаратистиката во таа смисла нуди нови теоретски и методолошки перспективи. Дали можеби сепак доаѓа времето кога наместо за француска литература, или литература на француски јазик ќе зборуваме за литература од Франција? Дали наместо за македонска литература или литература на македонски јазик еднаш ќе зборуваме за литература од Македонија? Еден важен чекор Македонија направи уште многу одамна: кога го именува Друштвото на писателите како Друштво на писателите на Македонија, а не, на пример, Друштво на македонските писатели. Сепак, дали се доволни споредбите во методолошка смисла меѓу поетите на автори и авторки кои живеат на ист простор, а пишуваат на различни јазици? Или меѓу две можности нема да избереш ниту една, туку ќе тежнееш кон трета татковина, а тоа е литературата како таква, наднационална, или светска, во значењето што и го даде Гете уште пред два века велејќи: „Националната литература го губи своето некогашно значење, времето на светската литература доаѓа, и секој треба да даде свој придонес во нејзиното доближување“. Посакувам на секого од нас кој поминал низ системот на компаратистиката, оваа реченица на Гете и во иднина да ни остане потсетник, начело и цел.

Ведран Диздаревик

# ЧИТАЊЕ НА ДАЛЕЧИНА И СВЕТСКА ЛИТЕРАТУРА: НОВА ПЕРСПЕКТИВА НА ЕДЕН СТАР ПРОБЛЕМ

Вовед

Италијанскиот теоретичар и историчар на литературата Франко Морети веќе остава длабока трага врз книжевната теорија и историографија со своите дела. Неговиот опус е броен и разновиден, и е тема на значителна секундарна литература.<sup>1</sup> Сепак, без никакво двоумење може да се каже дека во јадрото на неговото дело е концептот/алатката наречена читање на далечина (*distant reading*). Во овој труд ќе го прикажеме неговото читање на класичната (канонска) идеја за светска штета литература (*Weltliterature*), замислена од Гете уште во XIX век – идеја што лежи во јадрото на компаративната

<sup>1</sup> Како најважни негови книги ќе ги посочиме: *Signs Taken for Wonders: Essays in the Sociology of Literary Forms* (Знаци се смешаа за чуда: Есеи за социологијата на книжевните форми) (1983), *The Way of the World: The Bildungsroman in European Culture* (Таков си е светот: Билдунгсроманот во европската култура) (1987), *The Modern Epic: The World-System from Goethe to García Márquez* (Модерниот еп: Светскиот систем од Гете до Гарсија Маркез) (1996); *Atlas of the European novel, 1800-1900* (Атлас на Европскиот роман, 1800-1900) (1998), *Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for a Literary History* (Графици, мапи, дрва: Абстрактни модели за книжевна историја) (2005), *Distant Reading* (Читање на далечина) (2013), *The Bourgeois: Between History and Literature* (Буржоазијата: Помеѓу литература и историјата) (2013). Што се однесува на секундарните публикации ќе ја посочиме антологијата на текстови: *Reading Graphs, Maps, and Trees : Responses to Franco Moretti* (Читање на графици, мапи и дрва: Одговори на Франко Моретти) (2011), како и одличниот, но многу критичен есеј на Адам Кирш насловен *Technology Is Taking Over English Departments: The false promise of the digital humanities* (Технологијата ѝ превзема Англискиот кафедри: лажната претензија на дигиталната хуманистичка) (2014).

литература како цел, како идеал и како методологија. Во првиот дел од трудот ќе го прикажеме неговото конципирање на идејата за светската литература како проблем во XXI век. Ќе покажеме и ќе образложиме зошто Морети смета дека проучувањето на светската литература денес претставува проблем. Во вториот дел ќе го прикажеме неговиот одговор на проблемот, преку воведување на концептот/алатката што тој ја нарекува читање на далечина. Ќе покажеме зошто, според Морети, далечното читање претставува соодветен одговор на проблемот на светската литература; и ќе покажеме кои се спецификите на оваа алатка. Во третиот дел, пак, ќе го поставиме проектот на италијанскиот теоретичар во поширока перспектива, односно ќе го погледнеме од аспект на главните теоретски правци на книжевната теорија на XX век, но и од аспект на некои подолготрајни историски и теоретски текови. На крајот, ќе ги дадеме нашите заклучни согледби.

### 1. Проблемот на *Weltliteratur* во XXI век

Својата дискусија за проблемот на свештанска *Weltliteratur* Франко Морети ја почнува со два цитати, првиот од Гете - од кој извршно потекнува концептот на *Weltliteratur* - а вториот од Маркс и Енгелс. Гете во разговор со Екерман во 1827 г. забележува дека „днес, националната литература не значи многу; почнува епохата на светската литература, и сите треба да придонесеме за нејзиниот подем“; Маркс и Енгелс, пак, во 1848 година пишуваат: „националната единственост и тесноумие стануваат се поневозможни, и од многу национални и локални литератури се издигнува една, светска литература“. Гете, инспириран од кинескиот роман што го читал во времето на разговорот со Екерман, и Маркс, соочувајќи се со „космополитскиот карактер на производството и потрошувачката“ во целиот свет, забележуваат дека светската литература е нешто кој коишто треба да се стремиме (Гете) и неопходност пред која не можеме да молчиме (Маркс). Светската литература, од којашто логично произлегува и современата компаративна литература – истовремено и како научна дисциплина и како поглед на свет – е факт и должност, историска даденост и етички императив. (Moretti 2013: 45)

Сега, во новиот милениум, повеќе од сто години по овие зборови на Маркс и Гете, Морети ги поставува следниве, сосем

логични прашања: до каде сме со свештската литература? Дали сме се јокажале достојни и доследни на йрејораките на двајцата Германци? Дали денес, после толку години, нашата йерсиеќишина во однос на литературата е свештска, а не локална? Дали навистина размисуваме за книжевноста од гледна точка на „*Weltliteratur*“? Одговорот на Морети не е ни најмалку позитивен:

„Па, да се изразам многу едноставно: компаративната литература не се покажа дорасната на овие почетоци. Таа многу повеќе се покажа како скромен интелектуален проект, фундаментално ограничен на границите на Западна Европа, најчесто кружејќи околу реката Рајна (германски филологи кои работат на француската литература). Не повеќе од тоа.“ (Moretti 2013: 46)

Зошто е тоа така? Зошто Морети смета дека овој проект пропаднал пред речиси воопшто да почне? Постојат многу фактори за наводниот неуспех на светската литература, почнувајќи од политичките, културните и националните антагонизми и предрасуди; сепаратистички и ксенофобични национални политики; незнаење, игнорантност, ограничена гледна точка, итн. Морети не се занимава многу со овие аспекти во есејот *Прештославки за свештската литература* (*Conjectures on World Literature*), туку многу повеќе го интересираат методолошките пречки што придонеле за неуспехот на огромниот научен и културолошки проект. Тој се изјаснува како научник, заинтересиран за квалитетот и за практичната употребливост на своите инструменти.<sup>2</sup> Сумирани, неговите две главни тези

<sup>2</sup> Прво нешто што мора да се потенцира за методологијата на Морети е дека е крајно прагматично ориентирана. „Најпрво, некој вид на прагматичен поглед кон теоретското знаење. ‘Теориите се мрежи’, напишал Новалис, ‘и само тој што ги фрла ќе улови нешто’. Да, теориите се мрежи, и ние треба да ги оценуваме, и тоа не како цел за себе, туку според тоа колку конкретно го менуваат начинот на нашата работа: според тоа колку ни дозволуваат да го прошишиме книжевното поле и да го преобликуваме на подобар начин, заменувајќи ги старите, непотребни дистинкции (високо и ниско; канон и архива; оваа или онаа национална литература...) со нови темпорални, спацијални и морфолошки дистинкции“. (2005: 91)

за колективниот неуспех наречен свејска литература се следните; право, ние (како научници) не знаеме доволно; второ, и тоа што го знаеме го анализираме погрешно.

„Кој може навистина да каже дека се занимава со светска литература?“ прашува Морети. Кој може истовремено да каже дека е суштински запознаен со историјата на Индиската, Кинеската и Јапонската, покрај познавањето на Западната литература? Дали и кога идеално сме ја прифатиле гледната точка на светската литература ние ѝ ракшувааме светска, компаративна книжевност во вистинска смисла на зборот? Одговорот на Морети е уште едно „не“. Самојот Морети – чии книги и истражување секогаш опфаќаат екстремно долготрајни (*longue durée*) и разновидни книжевни феномени – смета дека не успева секогаш да практикува светска и компаративна литература. „Јас се занимавам со европскиот наратив помеѓу 1790 и 1930 г. (што е веќе само џо себе џолем зафай), а се чувствуваам како шарлатан надвор од Британија и од Франција. Светска литература?“ (Moretti 2013: 45) Главната идеја зад оваа забелешка е дека, генерално гледано, ние, како проучувачи на книжевноста, не знаеме доволно. Најпрвин бидејќи никогаш не можеме да научиме доволно јазици и да ги читаме соодветните литератури во оригинал. Но, исто така, и затоа што не може да прочитаме доволно, колку и бргу да читаме.<sup>3</sup>

Сепак, според Морети, главниот проблем не се наоѓа ниту во познавањето на јазиците, ниту во слабата ерудиција, ниту во краткоста на земскиот живот; проблемот суштински се наоѓа во методологијата на компаративната книжевност. „Многу луѓе имаат прочитано повеќе и читано подобро од мене“, забележува ита-

Морети смета дека еден теоретски систем е добар доколку генерира повеќе знаење; кога веќе нема да биде практично применлив, тогаш тој треба да се замени.

<sup>3</sup> Нешто за што бил свесен и компаративистот Ерих Ауербах, кој своето Монументалното дело *Милесис: љрештавување на стварноста во западниот свеј* го почнува со стихот на Ендрю Марвел: „Had we but world enough and time“, посочувајќи ја, уште на почетокот на својот грандиозен проект – кој ги опфаќа книжевните, филозофските и историските наративи од Хомер и Стариот завет до Пруст и Вирџинија Булф – јаловоста на потфатот: секогаш ќе останат повеќе непрочитани отколку прочитани книги, дури и за застрашувачки ерудити и полиглоти како Ауербах. (Auerbah 1978)

лијанскиот автор, осврнувајќи се на автори како Ауербах, Курциус и Касирер. „Но“, додава тој, „и покрај тоа, зборуваме за стотици јазици и литератури. Читањето јовеќе не ми изгледа како вистинско решение. Особено бидејќи само што почнавме да го откриваме она што Маргарет Коен го нарекува ојромното нейрочишано (*the great unread*)“. Иако претходно забележа дека се занимава „со европскиот наратив помеѓу 1790 и 1930 итн“, во продолжението на истиот есеј го преиспитува ова тврдење: дали тоа е навистина мојата специјалност, се прашува Морети?

„Не, јас се занимавам со канонската фракција, што не е ниту еден процент од издадената литеаратура. Повторувам, некои луѓе имаат прочитано повеќе, но поентата е дека постојат триесет илјади деветнаесет вековни британски романи, четириесет, педесет, шеесет илјади – никој не знае точно, никој не ги прочитал и никој нема да ги прочита. А потоа тука се и француските, кинеските, аргентинските, американските...“  
(Moretti 2013: 46)

Во овој подолг извадок Морети ја дава клучната критика на идејата за светската и компаративна книжевност, на која потоа ќе ја спротистави својата теорија и методологија. Не е тешко да се забележи каде точно навистина лежи проблемот: проблемот е во канонот. Книжевните истражувања – барем во најголем дел – се фокусираат на мал корпус на познати и признаени текстови. Тие текстови се одбрани од најразлични причини: бидејќи се квалитетни, затоа што се преведени на многу јазици, зашто се достапни и познати, а нивниот статус ретко се доведува под знак прашалник. Тие веќе со векови го претставуваат репрезентативниот примерок за секој компаративен книжевник. Морети деcidно заклучува дека доколку тврдоглаво се придржуваме кон канонот, никако не можеме да практикуваме наука. Доколку, пак, сакаме вистински да се занимаваме со наука за книжевноста, и нашиот обем и нашата гледна точка мораат суштински да се сменат; а за да се сменат, најпрво треба да ја прифатиме есенцијалната природа на историјата во една општа смисла на зборот, и на историјата на книжевноста како посебен феномен: историјата гледана како една голема кланица.

„Испоријата на свештот е кланица на свештот, гласи познатиот хегелијански афоризам; и на книжевноста. Најголемиот број на книги исчезнуваат засекогаш – и фразата најолемиот број, всушност, ја промашува поентата: ако денес го определиме канонот на деветнаесетвековниот роман околу бројката од двесте наслови (што е многу висока), тие сепак би биле само околу 0,5 проценти од сите издадени романи.“  
(Moretti 2013: 65-66)

Во јадрото на проблемот, според италијанскиот теоретичар, лежи фактот дека и кога мислим дека читаме многу, ние, всушност, читаме многу, многу малку. Дури и култните дела на книжевната теорија и историја, како оние на Курциус и на Ауербах, сепак ги опфаќаат само канонските книжевни дела – многу под и само еден процент од целата европска литература.

На прв поглед изгледа дека премисите на Морети имплицираат неколку работи: 1. Дека итно мораме да ја ѝрошираме нашата џерсектива; 2. Односно да знаеме јовеќе отколку што знаеме сега; 3. Што, пак, имплицира дека мораме да најдеме начин како да чишаме јовеќе. Морети би се согласил со првите две тврдења, но не и со третото. „Читањето 'повеќе' е секогаш добра работа, но не е решение...“, пишува тој. „Да се знаат двесте романи е веќе тешко. Дваесет илјади? Како е тоа возможно, и што, всушност, значи знаењето во ова ново сценарио?“ (Moretti 2013: 46, 67) Едно е сигурно: внимателното, шемелно чиштање (*close reading*) на многу малку текстови од канонот не може да биде одговорот ниту на кланицата на историјата, ниту на проблемот на светската книжевност. „Колекционерот на ретки и невообичаени дела кои не се повторуваат, исклучителни дела – што чиштањето одблиску ги прави уште поисклучителни, со тоа што го нагласуваат токму тој збор таму, и оваа реченица тука – е сè уште доминантната фигура“, забележува Морети. „Но, што ќе се случи“, се прашува тој, „доколку книжевните историчари... се одлучат да го свршат јојледот... од неверојатното кон секојдневното, од исклучителниште настапи кон јолемаша маса факти? Каква литература би нашле во јолемаша маса факти?“ (Moretti 2005: 3)

Со други зборови, она што Морети сака да го потенцира е дека не станува збор само за проблем во обемот, односно за промена во

квантитетот на нашето читање – бидејќи без разлика на талентот и на диспозициите, тука не можеме да направиме ништо повеќе – туку тој сака да нè убеди дека ни е потребна промена на видот на читањето, промена во суштинскиот пристап кон книжевните дела. „Тоа е поентата: светската литература не е објект, таа е проблем, и тоа проблем кој побарува нов критички метод: а никој никогаш не открил метод само преку читање на нови текстови. Така не се создаваат нови теории; новите откритија бараат скок, облог – хипотеза, за да се покренат“. (Moretti 2013: 46) Можеби, се прашува Морети, клучот не е да се читаат повеќе текстови, туку да се чита йомалку: „нам навистина ни треба еден мал пакт со ѓаволот: знаеме како да читаме текстови, ајде сега да се обидеме да научиме како да не ги читаме“ (2013: 48). Новиот модел кој Морети надежно го предлага за решението на проблемот наречен *Weltliteratur*, и кој се темели на систематско нечилање на книжевни текстови, тој го нарекува чилање на далечина (*distant reading*).

## 2. Што јретиславува ‘чилањето на далечина’?

Зад читањето на далечина се крие една значително поразлична идеја за историјата, што Морети ќе ја преземе од многу влијателната француска школа на историчари *Annales*. а Тој на повеќе наврати во своите дела го дава следниов цитат од Бродел за тоа каква концепција на историјата треба да имаат научниците што се занимаваат со неа:

„...историја способна за пресекување на уште поголеми дистанци, историја која може да се мери во векови: историјата на долгото, па дури и на многу долгото траење, на *longue durée*.“ Тоа е историја која не се концентрира ниту на *настапош*, ниту на *ајеншиш*, ниту на *драматичнош*; историја посветена на широките структури и на цикличните феномени. (Moretti 2013: 86.)

Пред да продолжиме со изложување на концепцијата на читање на далечина, ќе посочиме еден пример со кој Морети го илустрира својот пристап: како тој го решава прашањето на односот помеѓу бројот на мажи и жени писатели во XVIII и XIX век во Британија. Доколку се концентрираме на кратки временски периоди, ќе откриеме

дека помеѓу 1750 и 1780 г. машките писатели објавиле двојно повеќе романи од жените писатели. Овој многу значен историски податок може да се толкува на два начини: како настан по себе, во контекст на општествените, книжевните, културните и политичките настани од блиската историја; или да се направи чекор назад и овој настан да се погледне од аспект на историското *longue durée*. Во вториот случај ќе забележиме дека се соочуваме со цикличен тренд, односно со значително покомплексна ситуација. По првиот „настан“ во интервалот помеѓу 1750 и 1780 г., следи втора историска промена, на крајот на 1780 г., кога извесен број писателки (како Берни, Редклиф, Еџворт, Остин итн.) стануваат доминантна писателска сила во Британија. Тоа, пак, трае сè до третата промена, овој пат во 1820 г., кога мажите, по втор пат, застануваат на чело (генерацијата на Скот, Балвер-Литон, Дикенс, Такери итн.). Сепак, ни тука циклусот не е завршен, бидејќи следи четврта промена некаде на средината на XIX век, кога генерацијата на сестрите Бронте, Гаскел и Елиот повторно ги прават жените доминантата „сила“ во романот. Слични податоци се појавуваат и во Франција, Шпанија и Америка, така што сликата се проширува и просторно, а не само временски. Она што е важно, забележува Морети, е дека секој поединечен истражувач на овие циклични промени гледа уникатен настан, единствена промена, без да забележи – бидејќи е преблизку до самите книги и до историските периоди – дека тие се дел од еден ист книжевно-историски циклус, во кој жанрот и родот се во синхронија – периодични трансформации во една иста структурна поставеност: „варијации во конфликт кој останува константен: тоа е она што произлегува на ниво на циклус“. Од оваа гледна точка, индивидуалните настани повеќе ја заматуваат отколку што ја расчистуваат вистинската историска слика. (Moretti 2005: 27-29) Во овој случај, темелното читање се поставува како пречка за научното знаење.

Уште еден, многу порадикален пример за читањето на далечина можеме да пронајдеме во неговата анализа на ширењето на модерниот роман низ светот во една навистина долгa временска рамка, некаде од 1750 до 1950 г. Како воопшто се извршува таква анализа? Во никој случај преку читање на индивидуални текстови. Станува збор за читање на низа секундарни студии посветени на источно-европскиот роман на крајот на XVIII век; книги за јужно-

европскиот роман од почетокот на XIX век; за романот во Латинска Америка од овој период; за романите напишани на Јидиш, арапските романи, турските романи, кинеските романи, африканските романи, итн. „Четири континенти, 200 години, преку дваесет независни критички студии“, сите ‘прочитани’ врз база на една единствена хипотеза: дека романот, кој барем во XVIII и XIX век како доминантна книжевна форма се шири од Запад (Англија и Франција) во остатокот од светот, и како настанува структурен компромис внатре во индивидуалните дела помеѓу западната книжевна форма и локалниот политички, историски и културен контекст. Во суштината, станува збор за потврдување на една хипотеза – дека кога ќе се судрат една доминантна и една периферна книжевност, доаѓа истовремено и до конфликт и до компромис помеѓу општествената стварност на домаќинот и формалните карактеристики на странската литература: заклучок кој многу повеќе потсетува на голема студија од областа на економијата отколку на книга посветена на книжевноста. Есенцијално гледано, методот се сведува на „години анализа за еден ден синтеза“: илјадници страници туѓи анализи сведени на една страница синтеза – во случајов синтезата на Морети.

Ако го сфатиме овој модел сериозно, проучувањето на светската литература на некој начин ќе мора да го репродуцира моделот на една страница – односно: оваа врска помеѓу анализата и синтезата – за книжевното поле. Но, во овој случај, книжевната историја ќе стане многу поразлична од тоа што е сега: ќе стане *од вшора рака; јечворк од туѓи истражувања, без ниедно текстуално читање. Сè уште амбициозно, дури и многу поамбициозно од порано (светска литература!); но, амбицијата сега е директно пропорционална на дистанцата од текстот: колку е проектот поамбициозен, толку далечината мора да биде поголема.*“ (Moretti 2013: 47-48)<sup>4</sup>

Во есејот *Кланицаша на лишерајура*, рефлектирајќи врз неговата анализа на детективскиот расказ, за која „исчитува“ околу

<sup>4</sup> Вакви примери има многу низ делата на Морети; широка слика на *bildungsroman*-от во Западна Европа (Moretti 1987), еволуцијата на слободниот индиректен говор од Џејн Остин до Флобер и од Џојс до Достевски (Moretti 2005: 81-92), скратувањето на насловите на романите низ историјата на романот (Moretti 2013: 179-210) и уште многу вакви примерни истражувања.

двесте познати и непознати приказни од Артур Конан Дојл и од неговите современици, тој се прашува: „Но, дали јас сè уште читав, што точно правев? Не сум сигурен: јас читав низ тие приказни баирајќи траги - и (речиси) ништо друго; тоа беше искуство многу поразлично од читањето што го познавав... индентификација на дискретно формално обележје, и потоа следење на неговите меморативи низ цела серија текстови“ (Moretti 2013: 64-65) Ако би морале значително да ја поедноставиме работата, тогаш би кажале дека станува збор за дијаметрално спротивен процес на *шемелношто читање* (*close reading*):

„Далечинско читање: каде што дистанцата, да повторам, е предуслов за знаење: ти дозволува да се фокусираш на знаење на единици што се многу помали и многу поголеми од текстот: обележја, теми, тропи или жанрови и системи. И доколку, како последица на тоа, помеѓу многу малото и многу големото, текстот по себе исчезне, тогаш станува збор за еден од оние случаи кога е оправдано да се каже дека *шомалку е шовеќе* (*less is more*). Ако сакаме да го разбереме системот во својата целост, тогаш мора да прифатиме дека ќе изгубиме нешто. Секогаш плаќаме цена за теоретското знаење: реалноста е бескрајно богата; концептите се апстрактни и сиромашни. Но, токму оваа сиромаштија ни овозможува да ракуваме со нив и, следствено, да знаеме. Токму затоа *шомалку е, всушност, шовеќе*.“ (Moretti 2013: 48-49)

Научната методологија на Морети го брише постоењето на индивидуалното книжевно дело, или, подобро кажано, не го брише, туку не смета дека може да биде релевантен примерок за научни проучувања. Можеби најдобар израз би било дека го *жртвува* со цел да постигне некоја повисока цел. Научникот може да се занимава со некоја мала книжевна постапка – како слободниот индиректен говор во западноевропските романси, или употребата на некои клучни зборови во историјата на буржоазијата, или, пак, со многу големи тенденции, како, на пример, застапеноста на машките и женските писатели низ XVII и XIX век во Европа: во секој случај, од оваа гледна точка, индивидуалното уметничко дело единствено може

Чишување на далечина и свештанска лишерашури. Нова археологија

да се смета за „фосилен остаток“ што потоа треба да се постави во поширокиот општествен и културолошки контекст – само по себе, пак, тоа нема некоја особена (научна) важност и вредност. (Moretti 2013: 13-14)

Досега зборувавме за методолошката премиса и успеавме да дадеме и неколку примери, но за инструментите воопшто не зборувавме. Со какви алатки се користи Морети при анализи со ваков домет и ваква широчина? Станува збор за многу разновиден инструментариум кој, понекогаш издвоено, а понекогаш комбинирано, го користи во своите дела. Речиси целиот негов методолошки артанон е претставен во насловот на една негова книга: *Графикони, мапи и дрва: айсбракшн модел за книжевна историја*. Во суштина, а тоа би бил краткиот одговор, Морети наизменично и комбинирано користи различни модели на *графикони, мапи и стебла*, секој од нив поврзан со различна идеја што стои зад нивното конципирање. „Наместо конкретни, индивидуални дела, трио од вештачки конструкти – графикони, мапи и стебла – во кои реалноста на текстот се подвргнува на процес на смислена редукција и апстракција.“ (Moretti 2005: 1) Станува збор за транспозиција на одредени аспекти од текстот – формално обележје, наслов, автор, жанр, постапка итн. – во апстрактен модел: *графиконите* се преземени од квантитативната историја и статистика, *мапите* од доменот на географијата и *стеблата* од теоријата на еволуцијата. За да го оправда својот избор, Морети забележува дека додека целата книжевна историографија наизменично црпела од идеите на француските и германските метафизичари, тој сметал дека може многу да се научи од природните и од општествените науки. (Moretti 2005: 1-2)<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Овој труд е прекраток за поединечно да се занимава со овие модели, бидејќи нивната примена на моменти е навистина комплицирана и бара детално образложување. Во суштината, читателот може да ја види нивната примена во поединечните книги на Морети. Во делото што го наведовме тој ги илустрира сите три на следниов начин: 1. Графиконите, односно квантитативната историографија, е застапена во примерот со наизменичната распределба на машките и на женските писатели во британскиот роман; преку статистичка анализа и графички приказ се следат долги историски трендови, кои во поединечна анализа или длабинско читање ја „кријат“ својата општост; на тој начин, тие изгле-

Што постигнува Морети со употребата на овие апстрактни модели? Повторно, накратко кажано, читање на далечина. За да се примени неговата главна методолошка премиса потребна е употреба на модели кои истовремено ќе ја хомогенизираат материјата - „Памела, Калуѓерош, Диваиш ирска девојка, Убедување, Оливер Твисти, каде се тие? Пет мали точки во графата под фигура два, непрепознатливи помеѓу сите други“ – и на тој начин стануваат подобни за квантификација (Moretti 2005: 8). Така квантифицирани, претворени во бројка, мапа или генеза, тие можат да се опфатат во својата разновидност и долга дијахронија. Единствено на овој начин, тврди Морети, преку употреба на графикони, мапи и дрвја – преку квантификацирање на книжевниот материјал – можеме целосно да кажеме дека се занимаваме со светска и компаративна литература.

даат многу поиндивидуални отколку што навистина се. 2. Мапите се покомплицирани и на нивното илустрирање Морети има посветено цела книга под наслов *Ашлас на европскиот роман: 1800-1900*. Преку примена на мапите, Морети прави многу различни работи: „Тие се добар начин за да се спреми еден текст за анализа“, на пример; „се избира една единица – патека на пешачење, судска парница, луксузен предмет, било што – се пронаѓа нејзиното појавување место во просторот... или, со други зборови: се редуцира текстот на неколку елементи и тие се апстрагирани од наративниот тек, и се конституираат нови, вештачки објекти како мапи... и, со малку среќа, овие мапи ќе бидат нешто повеќе од само збир од нивните делови: тие ќе поседуваат ‘појавни’ квалитети кои не можат да се забележат на пониско ниво... не дека мапите самите по себе се објаснување, но тие барем овозможуваат модел на наративниот универзум и ги организираат неговите компоненти на не-тривијален начин, и можат да покажат некои скриени обрасци на површината“. (Moretti 2005: 53-54) Поконкретно кажано, преку мапирање на неколку рурални текстови, или скица на прошетките во романите на Остин, или патувањата на јунациите во романите, се откриваат одредени идеолошки реперкусии, како односот село град, односи на мок помеѓу местата, откривање на повторливи обрасци итн. 3. Дрвјата, пак, се однесуваат на теоријата на еволуција што Морети постојано ја употребува во анализи на книжевната историја. Преку дрвјата, Морети го илустрира разграничувањето на слободниот индиректен роман низ географијата на романот во светот; од неговите западни манифестации од неговото разделување со дијалогизмот кај Достоевски, на пример.

### 3. Проекција на Морети, и огледнаш од далеку

Предлогот на Морети за „малиот пакт со гаволот“ наречен читање за далечина не е, ни повеќе ни помалку, туку токму обид за воспоставување на нова йарадијма (или йарадијматска револуција) во проучувањето на светската книжевност (но и на книжевноста воопшто). Именувањето на неговата главна методолошка алатка – читање на далечина (*distant reading*) – реферира на директна противставеност со главниот институционализиран метод не само на науката за книжевноста, туку и на книжевното поле во целина: шемелношто читање (*close reading*). Дури и на јазично рамните английски збор *distant* е намерно одбран, бидејќи е антоним на придавката *close*. Во светот на книжевноста темелното читање го претставува она што Кун го нарекува нормална наука, што значи дека е употребувано од сите што се дел од книжевното поле, а највеќе оние кои се дел од академските институции. (Kun 1974) Без разлика на тоа што во историјата на книжевната теорија се поистоветува со делата на т.н. Нова критика, темелното читање, односно концентрацијата на индивидуалното дело – роман, песна, па дури и стих или збор – претставува стожер на книжевното поле во целина. Без да навлегуваме во поопширни теоретски делиberации, ќе забележиме дека темелното читање подразбира внимателно и длабинско читање на индивидуални дела, од кои подоцна се извлекуваат одредени генерализации. Велек и Ворен забележуваат дека секое проучување на книжевноста треба да почне со очигледното – со читањето на поединечното уметничко дело: „Природната и разумна појдовна точка на книжевното проучување е интерпретацијата и анализата на самите книжевни дела. Конечно, само делата по себе го оправдуваат нашиот интерес за животот на авторот, општественото опкружување и целиот процес на книжевноста“ (Wellek and Worrall 1948: 139). Морети без друго се обидува да ја урниза оваа парадигма на која се темели нормалната книжевна наука, и на нејзино место да го постави далечинското читање.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Морети не е единствен автор кој се обидува да ја испреврти доминантната парадигма на книжевната наука. Бурдје во *Правила на умешноста* зборува за фешиширање на книжевното дело во книжевното поле (Bourdieu 1995). Додека, пак, Паскале Казанова – која во книга-

Прашањето што треба да се постави е дали тој, всушност, го постигнува тоа? Дали неговите графикони, мапи и стебла се нова – до сега невидена – парадигматска револуција во науката за книжевноста? Одговорот, гледан (иронично) низ призмата на Морети, од далеку, како низ телескоп, е секако – не. Доколку го направиме тој чекор назад, читајќи ги неговите книги од далечина, неговите теории се само еден, (навистина долг) чекор напред, на патеката што според Тери Иглтон ја пробиле руските формалисти и структурализмот за книжевната теорија; ако одиме уште порано, можеме да ја најдеме претходницата на Морети и во делата на позитивистите, кои многу пред него поставиле одредени темели за тоа што тој го нарекува „материјалистичка концепција на формата“, што, всушност, значи квантификација на книжевниот свет преку методите на природните науки. (Moretti 2005: 91) Последиците на оваа парадигма се веќе познати. Најпрвин, тука е немилосрдната и бескрупулозната демистификација на книжевноста и поставување на индивидуалните во широки рамки: анализи кои сопоставуваат високо и ниско, канонско и заборавено, вредно и безвредно. Квантитативните модели се голем хомогенизатор; кога некој феномен се квантифицира, тогаш помеѓу елементите на тој нов математизиран систем не постои разлика според вид, туку само според квантитет: претставени во бројки, и најкавалитетните и најслабите книжевни дела се само бројки или цртички во една табела или во еден графикон. Теориите на Морети се уште еден чекор напред кон професионализација на книжевните институции – повторно слично како со структурализмот. Заради силната хегемонија на природните науки во научната сфера, квантитативните методи изгледаат многу попрфесионално и „научно“; така, гледано од оваа гледна точка, анализите на Морети навистина изгледаат многу „професионално“. Исто така, голем дел од структуралистичките студии работат на многу голем емпириски материјал. Она што е заедничко за сите нив, за позитивизмот, формализмот и структурализмот, е потрагата по

та Свештска рејублика на йисмаша на многу начини го продолжува проектот на Бурдје – зборува дека индивидуалното дело треба да се проучува исклучиво како сама една нишка во огромната Шайисерија на килимот наречен светска книжевност – превземајќи ја оваа метафора од расказот на Хенри Цејмс, Фијураша на килимот (Casanova 2004: 2-3).

стабилна научна методологија за една јадра наука за книжевноста.  
(Eagleton 1996, 92, 107)

Ако направиме уште еден чекор напред, тогаш теоријата на Морети можеме да ја сметаме како само уште еден мал пробив во книгата Човековаша состојба – поглед од далеку“ за кој зборува Хана Арент да ја гледаме нашата планета, нашиот свет, од Месечината (Арент 2019). Книжевноста и хуманистичките науки, заради низа историски, општествени, културолошки и политички фактори, долго се спротивставувала на овој поглед од далеку на природните науки, посочувајќи ја својата посебност. Сепак, од почетокот на XX век, со подемот на книжевната теорија, работите се менуваат. Делата на Морети и неговиот метод на читање на далечина се дел од оваа голема западноевропска традиција, во која методите на природните науки (особено на математиката) и погледот од далеку ги поставуваат своите правила.<sup>7</sup>

Доколку се навратиме на јадрото на проблемот со кој се занимава Морети – со светската литература како што ја замислил Гете – ќе забележиме дека италијанскиот теоретичар обрнува внимание само на еден од аспектите на идејата на Гете. Германскиот писател ја замислил светската литература повеќе како идеал отколку како научен императив. Доколку се изразиме Кантијански, таа попрво претставува една рејулашива идеја, чија улога би била повеќе наклонета кон етичкото поведение на луѓето. Идеја што не може целосно да се актуелизира, но сепак е реална во својата регулативна, формативна моќ: литература што ја надминува националноста и ги спојува луѓето; што го стимулира растот на хуманизмот и културата; што ја унапредува човековата цивилизација; што ги помирува и култивира луѓето, итн. Научната рамка на светската литература и светската литература како историски факт што ги опфаќа Морети се само еден од аспектите што ги посочил Гете, а како што можеме да видиме според делото на Штриц, кое темелно се занимава со овој

<sup>7</sup> За слабостите на вмешувањето на природните науки во областа на хуманистиката и на книжевноста е пишувано многу. Го насочуваме читателот кон делата на Касирер (1961), на веќе посочената Арент (2019), но и на Компањон (2007).

проблем, можеби и еден од помалку важните.<sup>8</sup> Примарно, идејата за Weltliteratur не е наменета за оформување на научна методологија. Низ очите на Гете, таа дури би изгледала целосно погрешна.<sup>9</sup> За вредноста на поединечните дела на Морети може многу да се дискутира, но тоа не е тема на овој труд. Тука единствено сакавме да покажеме како тој се справува со стариот проблем на

- Во делото на Фриц Штриц Гейхе и светската литература можеме да ги најдеме следниве „дефинции“ на овој поим: „Под светска литература Гете ја подразбирал сферата на интелектот низ која преку своите литератури луѓето од светот се осознаваат и учат да се почитуваат едни со други, и со заеднички напор да се стремат да се издигнат кон повисоки нивоа на култура...“; „...избраната литература којашто добила значење што ја надминува националноста и што го надминува времето“; „...литературата којашто служи како врска помеѓу националните литератури, и, на тој начин, на нациите помеѓу себе, за размена на идеални вредности“; „...да го стимулира растот на заедничката човечност во својата совршена и универзална форма: да ја унапреди човековата цивилизација“; „Во идејата за универзално човештво може да се најде вистинскиот извор за светската литература, во идејата за универзална човекова уметност и наука, којашто го враќа човештвото – растроено од војна и политика – назад кон заедничка земја, го лечи и го помирива...“; „...светската литература која се стреми кон развој на човештвото преку соработка помеѓу живите автори од сите нации...“, итн. (Fritz 1949: VII, 4-5, 12-13, 37, 39)
- Позната е аверзијата на Гете кон математиката: графиконите, мапите и стеблатата на Морети не би оставиле голем впечаток врз германскиот поет. Кога ботаничарот Линк, на пример, се обидел да ја илустрира теоријата на метаморфозата на билките на Гете преку употреба на апстрактен математички модел, тој силно се противел. „При такви потфати“, забележува Гете, „само последните бесформни, сублимирани апстракции се останати и најсуптилниот органски живот е поврзан со комплетно бесформниот и бескрвен универзален феномен во природата“. За сè што е без форма и без фигура, забележува Касирер, Гете чувствува природна аверзија. За него окото било природен начин за перципирање на природата; во оној момент кога не можел јасно да гледа – како при соочување со математички формули, табели или графикони – тој не можел ниту да осознае, ниту да разбере. На Целтер еднаш му забележал дека „секогаш избегнувал и бегал од каков било вид нумерички симболи... како од нешто бесформно и депресивно“, додека на еден друг пријател му рекол дека „броевите, како и нашите кутии зборови, се само обиди да се зграЛчат и искажат феномени коишто ќе останат несоодветни.“ (Cassirer 1945: 81-82)

светската литература од методолошки аспект. Неговиот метод на читање на далечина е навистина интересен придонес кон науката за книжевноста, а секако и доблеста на неговиот потфат не може да се негира. Можеби овој поглед од далеку ќе донесе свежи сознанија за старите проблеми на светската и компаративната книжевност и ќе ги стимулира истражувачите да ја прошират гледната точка на истражување. Сепак, мораме да се потсетиме дека неговите решенија, гледани од аспект на долгата историја, не се ниту толку нови, ниту толку радикални како што тој самиот ги прикажува.

### Заклучок

Во овој труд најпрво го претставивме проблемското читање на Морети на идејата за светската литература. Потоа, го претставивме неговиот одговор, алатката на читање на далечина, која според италијанскиот автор претставува теоретски издржан одговор на проблемот наречен светска литература во XXI век. Го претставивме концептот на далечинско читање како што е образложен во делата на Морети и ги дискутираме спецификите на оваа теоретска алатка. Покрај тоа што откривме дека Морети смета дека читањето на далечина претставува соодветна алатка и освежување во проучувањето на светската литература и на компаративната книжевност воопшто, забележавме дека тој го претставува овој концепт како парадигматска револуција во проучувањето на книжевноста и на книжевната историја во поопшта смисла на зборот. Во третиот дел, пак, заземавме критичка дистанца во однос на неговиот проект и го поставивме во поширок контекст, во рамки на останатите влијателни книжевно-теоретски модели на XX век, и, накратко, во контекст на подолготрајната историја на идеите.

Заклучивме неколку работи. Концептот на читање на далечина навистина претставува интересен и оригинален придонес кон проучувањето на книжевноста. Читањето на светската книжевност како проблем што треба да се реши обелоденува неколку големи проблеми со кои се соочува денешната компаратистика. Неговите критики – погледнати од неговата специфична перспектива – се излупчии и силни. Сепак, кога се одалечивме неколку чекори напред и сега се вртувме назад, видавме неговиот проект „од далеку“, работите се покажаа

во малку поинакво светло. Најпрвин, неговиот проект – гледањето на светската литература како проблем за научно, односно йозишично (во филозофска смисла) исражување и концептот на читање на далечина – не претставува вистинска парадигматска револуција доколку се стави во контекст на книжевната теорија на XX век, тужу повеќе е како продолжување на одредени нишки започнати уште од позитивизмот, а да не зборуваме за формализмот и структурализмот. Така што, од оваа перспектива, читањето на далечина повеќе изгледа како еден чекор напред на веќе изодената патека отколку како дисконтинуиран пресек во методологијата на книжевната теорија. Потоа, забележавме дека проектот на Морети го добива своето значење и како проблем и како одговор на тој проблем единствено ако идејата на светската литература – барем како што ја конципирал Гете – се чита од научен, позитивистички аспект. Но, доколку се чита како регулативна идеја, како идеал за следење и културолошки манифест (а не како скица за научна програма), тогаш и проблемот и одговорт изгледаат навистина проблематично.

Во секој случај, методот на читање на далечина на Франко Морети го заслужува нашето критичко внимание. Тоа дава интересна и важна перспектива на еден стар проблем, и можеби ќе ни овозможи постабилна и појасна перспектива на значењето на светската и на компаративната книжевност.

БИБЛИОГРАФИЈА:

- Bourdieu, P. (1995). *The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field.* Stanford, California: Stanford University Press.
- Casanova, P. *The World Republic of Letters.* Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard University Press, 2004.
- Cassirer, E. *Rousseau, Kant, Goethe: Two Essays.* Princeton: Princeton University Press, 1945.
- Cassirer, E. *The Logic of the Humanities.* New Haven: Yale University Press, 1961.
- Compagnon, A. *Demon teorije.* Zagreb: Sintagma, 2007.
- Eagleton, T., *Literary Theory: An Introduction.* Malden: Blackwell, 1996
- Goodwin, J. (ed.), Holbo, J. (ed.). *Reading Graphs, Maps, and Trees : Responses to Franco Moretti.* West Lafayette, Indiana: Parlor Press, 2011.
- Kun, T. *Struktura naučnih revolucija.* Beograd: Nolit, 1974.
- Moretti, F. *Signs Taken for Wonders: Essays in the Sociology of Literary Forms.* London and New York: Verso, 1997.
- Moretti, F. *The Way of the World: The Bildungsroman in European Culture.* London: Verso, 1987.
- Moretti, F. *Distant Reading.* London and New York: Verso, 2013.
- Moretti, F. *Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for Literary History.* London and New York, Verso, 2005.
- Moretti, F. *The Bourgeois: Between History and Literature.* London and New York: Verso, 2013.
- Moretti, F. *Atlas of the European novel, 1800-1900.* London and New York: Verso, 1998.
- Moretti, F. *The Modern Epic: The World-System from Goethe to García Márquez.* London and New York: Verso, 1996.
- Strich, F. *Goethe and World Literature.* London: Routledge & Kegan Paul LTD: 1949.
- Wellek, R. Warren, A. *Theory of literature.* New York: Harcourt, Brace and Company, 1948.
- Арент, Х. Човековаја сосијојба. Скопје: Артконект, 2019.
- Kirsch, A. (2014). Technology Is Taking Over English Departments: The false promise of the digital humanities. *The New Republic.* May 2th. [Online]. Available from: <https://newrepublic.com/article/117428/limits-digital-humanities-adam-kirsch> [Accessed: August 28th, 2021]